



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракосите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ
Среда, 23 март 1955
Број 9 Година XI

Претплата за 1955 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 20 динари.
Чековна сметка број 801-T-166.

58.

На основа оддел 5 глава XIX од Опште-
ствениот план на Народна Република Маке-
донија, ст. 2 од чл. 6 од Уредбата за данокот
на доход („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 56/53
година) и чл. 75 ст. 1 од Уставниот закон за
основите на општественото и политичкото
устројство и органите на власта на Народна
Република Македонија, Извршниот совет на
Народното собрание на Народна Република
Македонија донесува

УРЕДБА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ДАНОК НА ДОХО- ДОТ ОД ОРИЗ ЗА 1955 ГОДИНА

Член 1

Дополнителниот данок на доход од ориз,
предвиден во оддел 4 глава XIX од Опште-
ствениот план на НР Македонија за 1955 го-
дина, индивидуалните и задружните произ-
водители на ориз го плаќаат по одредбите на
оваа уредба.

Член 2

Даночен обврзник на дополнителниот да-
нок на доход од ориз е индивидуалниот соп-
ственик односно земјоделската задруга што
има земја засеана со ориз.

Ако повеќе сопственици на земјиште за-
сеано со ориз живеат во заедничко домакин-
ство, тогаш еден од нив, и тоа по правило
старешината на домаќинството, се задолжу-
ва со дополнителен данок на доход од ориз
за сите членови од домаќинството.

Член 3

Дополнителен данок на доход од ориз се
плаќа на износот на доходот од засеаното
земјиште со ориз намален со утврдениот ка-
тастарски доход за истото земјиште.

Доходот од земјиште засеано со ориз се
утврдува:

1. На 1 хектар I класа од 201.000 до 272.000 д
2. „ „ II „ „ 164.000 „ 200.000 „
3. „ III кл. и ост. кл. „ 119.000 „ 163.000 „

Народниот одбор на околицата, градот, од-
носно градската општина со посебни права ќе
ја утврди висината на доходот од 1 ха зем-
јиште засеано со ориз во границите на ми-
нималните и максималните износи утврдени
во претходниот став.

Член 4

Дополнителниот данок на доход од ориз
за индивидуалните производители на ориз се
одредува по следниве стопи:

Основица за оданочување

Стопа за оданочување

	до	30.000	10
над	30.000	до 50.000	12
„	50.000	„ 80.000	14
„	80.000	„ 120.000	17
„	120.000	„ 160.000	20
„	160.000	„ 200.000	23
„	200.000	„ 250.000	26
„	250.000	„ 300.000	29
„	300.000	„ 400.000	32
„	400.000	„ 500.000	36
„	500.000	„ 600.000	40
„	600.000	„ 700.000	44
	700.000		50

Член 5

Земјоделските задруги кои задружно про-
изведуваат ориз, што послуваат по чл. 38 од
Уредбата за земјоделските задруги („Служ-
бен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54 година), а пла-
тите не им се регулирани по прописите за сто-
панските организации, плаќаат дополните-
лен данок на доход од ориз по стопите одре-
дени во претходниот член на даночната осно-
вица што ќе се добие кога вкупниот доход од
ориз се подели со бројот на домаќинствата
зачленети во задругата.

Земјоделските задруги кои задружно
произведуваат ориз што послуваат по чл. 38
од Уредбата за земјоделските задруги, а пла-
тите им се регулирани по прописите за сто-
панските организации, плаќаат дополнителен
данок на доход од ориз по просечната стопа
на дополнителниот данок на доход од ориз
што ќе се добие со оданочувањето на инди-
видуалните производители на ориз на подрач-
јето на народниот одбор на околицата, гра-
дот, односно градската општина со посебни
права.

Член 6

Земјоделските задруги не плаќаат допол-
нителен данок на доход од ориз, ако целата
добивка од производството на ориз ја внесат
во своите инвестициони фондови.

Член 7

Даночните обврзници се должни да до 1.VII.1955 година поднесат на народниот одбор на градот, градската општина со посебни права односно општината, посебна пријава за засеаните површини земја со ориз со назначување на катастарскиот број на парцелата.

Член 8

Народните одбори на општините се должни поднесените даночни пријави за засеаните површини со ориз да ги средат и проверат на теренот. Непријавените засеани површини, народните одбори на градовите, градските општини со посебни права, односно општините ќе ги попишат и ќе изготват список со потребните податоци најдоцно до 20.VII.1955 година.

Примените даночни пријави и списокот на пријавените површини на даночните обврзници производители на ориз народните одбори на општините ќе ги достават до Управата за приходи на народниот одбор на околицјата најдоцно до 25.VII.1955 година.

Член 9

Разрезаниот дополнителен данок на доход на ориз доспева за плаќање на 30 сеп-

тември 1955 година, и мора да се плати до 10 ноември 1955 година. После овој срок финансискиот орган може да покрене постапка за присилна наплата на неплатениот данок.

Член 10

Во се останато ќе се применуваат одредбите од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 56/53 г.) и одредбите од Уредбата за присилна наплата на даноците и другите буџетски приходи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 33/53 година).

Член 11

Државниот секретар за работи на стопанството ќе се грижи за примената на оваа уредба.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 19
18 февруари 1955 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

59.

На основа чл. 75 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и точка 2 од глава XXII, дел II од Општественот план на Народна Република Македонија за 1955 година, Извршниот совет донесува

УРЕДБА
ЗА КОНТИГЕНТИРАЊЕ НА ДРВНА МАСА
ЗА СЕЧА ВО 1955 ГОДИНА

Член 1

Сечата на дрвната маса во шумите со кои управуваат шумските стопанства и нацио-

налните паркови на територијата на Народна Република Македонија во 1955 година ќе се врши по контингенти на дрвната маса што може да се сече (етати).

Член 2

Контингентите на дрвна маса (етати) што може да се сечат, односно над кои не може да се сече во 1955 година, во шумите со кои управуваат шумските стопанства и националните паркови на територијата на Народна Република Македонија се определуваат и тоа:

Ред. број	Шумско стопанство (национален парк)	Един. мера	Контингент на дрвна маса (етат)
1	Шумско стопанство — Скопје	м ³	20.000
2	" Т. Велес	"	14.000
3	" Прилеп	"	23.000
4	" Битола	"	20.000
5	" Д. Хисар	"	12.000
6	Национален парк — Пелистер	"	2.000
7	Шумско стопанство — Ресен	"	12.000
8	" Дебар	"	10.000
9	" Гостивар	"	15.000
10	Национален парк — Маврово	"	19.000
11	Шумско стопанство — Тетово	"	15.000
12	" Охрид	"	8.000
13	" Струга	"	12.000
14	" Кичево	"	55.000
15	" Брод	"	38.000

16	"	Куманово	"	12.000
17	"	Крива Паланка	"	21.000
18	"	Берово	"	28.000
19	"	Делчево	"	8.000
20	"	Кочани	"	73.000
21	"	Струмица	"	43.000
22	"	Гевгелија	"	28.000
23	"	Штип	"	8.000
24	"	Кавадарци	"	57.000

Член 3

Сечата на дрвните маси во 1955 година, до висината на определените контингенти со претходниот член ќе се врши спрема предложите за сеча дадени од шумските стопанства односно националните паркови, претходно одобрени од Републичката управа за шумарство.

Член 4

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за прекршок стопанската организација која допушта да биде прекорачен контингентот што и' е одобрен со чл. 2 од оваа Уредба, доколку дејанието не е кривично дело.

Одговорното лице во стопанската организација за прекршок од претходниот став ќе се казни со парична казна до 10.000 динари, а ако прекршокот е сторен од материјална заинтересираност со парична казна до 30.000 динари, доколку дејанието не е кривично дело.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“ кога престанува да важи Уредбата за сеча на дрвна маса во 1954 година- бр. 60/1954 „Службен весник на НРМ“ бр. 12/54 год).

ИС бр. 20

18. февруари 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

60.

На основа член 128 од Законот за народните одбори на градовите и градските општини и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА**ЗА РАЗДЕЛУВАЊЕ СОВЕТ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ГРАД СКОПЈЕ**

1) Народниот одбор на град Скопје може Советот за комунални работи да го раздели во два совети и тоа:

а) Совет за комунални работи, во чиј делокруг би спаѓало извршувањето на законите и прописите од народниот одбор и од повисоките државни органи како и вршењето на управните работи од неговиот досегашен

делокруг, осем работите по станбените прашања; и

б) Совет за станбени прашања, во чиј делокруг би спаѓало извршувањето на законите и прописите од народниот одбор и од повисоките државни органи како и вршењето на управните работи во областа на изградувањето на станбените згради, општественото управување со станбените згради, станбените кредити, станбената инспекција и други прашања во врска со станбената политика.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 68

11 март 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет
Љупчо Арсов, с. р.

Државниот секретаријат за работи на стопанството на НР Македонија, по извршеното споредување на текстот на Наредбата за превземање мерки за спречување и отстранување на бесот кај кучињата, објавена во „Службен весник на НРМ“ бр. 4/55 со изворниот текст, установи дека во објавениот текст е извршено пропуштање на зборови, се дава

ИСПРАВКА**НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕВЗИМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА БЕСОТ КАЈ КУЧИЊАТА**

Во делот IX став пови. после зборовите „овластените органи на народниот одбор на“, треба да стои „околицата, општината, градската општина со одделни права односно градот“.

Број 10528 од 11.III.1955 год.

Од Државниот секретаријат за работи на стопанството на НРМ

Огласен дел**РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ**

Окружниот суд во Скопје објавува дека Откупната станица за откуп на лековити билки и индустриски растенија „Билка. — Кавадарци досега

водена во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на Тиквешка околина на страна 70, под реден број 35, е префрлена од поменатиот регистар и запишана во регистарот на стопанските организации на 25 септември 1954 година, под реден број 508, под фирма: Откупна станица за откуп на лековити билки и индустриски растенија „Билка“, со седиште во Кавадарци. Предмет на послувањето на откупната станица е: откуп на лековити билки и индустриски растенија.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 519/54.
(40)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Откупната станица за откуп на лековити билки „Билка“ — Куманово досега водена во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово на страна 36, под реден број 36, е префрлена од поменатиот регистар и запишана во регистарот на стопанските организации на 25 септември 1954 година под реден број 509 под фирма: Откупна станица за откуп на лековити билки „Билка“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на Откупната станица е: откуп на лековити билки.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 520/54.

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 септември 1954 година под реден број 391, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Дирекција на „Југоинспект.“ — Претпријатие за контрола на стоки, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: да врши контрола на квалитет, квантитет, лабораториски испитувања, пакување и експедиција на бродски терети и складишни просторства како и вршење на други слични работи во врска со наредните делатности.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 176/54.
(65)

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Народниот одбор на Дебарска околина, бр. 409, Општата земјоделска задруга „Граничар“, со седиште во с. Дренак, од 10-I-1955 година е ставена во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на задругата да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија. (90)

На основа решението на Народниот одбор на Дебарска околина, бр. 409, Општата земјоделска задруга „Арсеније Јовков“, со седиште во с. Селци, од 10-I-1955 година е ставена во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на задругата да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија. (15)

На основа решението на Народниот одбор на Кичевска околина бр. 6496 од 6 јули 1954 година Трговскиот дуќан „15 ноември“, со седиште во Кичево, е ставен во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на дуќанот да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (1240)

На основа решението на Народниот одбор на Кичевска околина бр. 6496 од 6 јули 1954 год. Угостителскиот дуќан „Македонија“, со седиште во Кичево, е ставен во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на дуќанот да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (1247)

На основа решението на Народниот одбор на Кичевска околина бр. 15181 од 30 декември 1953 година Угостителскиот дуќан „Стогово“, со седиште во Кичево, е ставен во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на дуќанот да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (1248)

СОДРЖИНА

	Страна
58. Уредба за дополнителен данок на доходот од ориз за 1955 година — — — — —	113
59. Уредба за контингирање на дрвна маса за сеча во 1955 година — — — — —	114
60. Одлука за разделување совет на Народниот одбор на град Скопје — — — — —	115
Исправка на Наредбата за превземање мерки за спречување и отстранување на бесот кај кучињата — — — — —	115